



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕМОРАНДУМ

**ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО -
ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ И
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

МЕМОРАНДУМ

ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО - ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Министерство за здравство-Државиот санитарен и здравствен инспекторат, претставено од Министерот за здравство

и

Министерство за внатрешни работи, претставено од Министерот за внатрешни работи.

Во натамошниот текст “Договорни страни”,

Имајќи ги во предвид:

- Законот за санитарна и здравствена инспекција (Службен весник на Република Македонија бр.71/2006)
- Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен весник на Република Македонија бр.66/2004) и подзаконските акти кои произлегуваат од него;
- Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр. 58/2000 и 44/2002);
- Национална стратегија за интегрирано гранично управување Национален акционен план за интегрирано гранично управување

Со цел да се постигне:

Високо ниво на заштита на населението од заразни болести, со спроведување на превентивни здравствено-хигиенски и против-епидемиолошки мерки за спречување на појавата, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивање на заразните болести.

Промовирање на меѓу-министерска соработка и координирање на надзорот над патници нивни предмети и превозни средства во меѓународен патен сообраќај.

Глава I: Општи Одредби

Член 1 Предмет

Со овој Меморандум за соработка се пропишува соработката помеѓу Договорните страни, потребни за спроведување на против епидемиолошка заштита и ефикасна службена контрола, односно санитарен и здравствен надзор над патници, нивни предмети и превозни средства во меѓународниот сообраќај.

Член 2 Цел

Овој Меморандум за разбирање ќе биде спроведен на начин кој ќе обезбеди:

- високо ниво на заштита на здравјето на луѓето, односно намалување на појавата на внесување на заразни болести преку меѓународниот патен, железнички, воздушен сообраќај и воден сообраќај;
- олеснување на протокот на лица и стоки преку државната граница

Член 3 Надлежности

Надлежностите на Договорните страни се утврдени во прописи, особено следниве:

- Законот за санитарна и здравствена инспекција (Службен весник на Република Македонија бр. 71./2006);
- Законот за заштита на населението за заразни болести (Службен весник на Република Македонија бр.66/2004);
- Закон за надзор на државната граница (Службен весник на Република Македонија бр.71/06);
- Законот за странците (Службен весник на Република Македонија бр.35/2006);
- Меѓународен здравствен правилник

Глава II : Модалитети на соработка

Член 4 Спроведување контрола за внесување на заразни болести

Државниот санитарен и здравствен инспекторат е надлежен за санитарен и здравствен надзор над патници и нивните предмети како и нивните средства во меѓународниот сообраќај (патен, железнички, воздушен и воден) согласно член 45 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен весник на Република Македонија бр. 66/2004) и член 4 точка 10 од Закон за санитарната и здравствената инспекција (Службен весник на Република Македонија бр. 71/06).

Контролата во меѓународниот патен сообраќај ќе се врши на сите гранични премини.

Министерство за внатрешни работи е надлежно за работите што се однесуваат на исполнување на обврските согласно член 65 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен весник на Република Македонија бр. 66/04), како и да соработува при извршувањето на мерките од членовите 29, 31, 57, 58 и 64 на овој Закон, согласно Законот за надзор на државната граница (Службен весник на Република Македонија бр.71/06) и согласно член 11 и член 23 од Законот за странците (Службен весник на Република Македонија бр.35/2006)

Член 5

Обврски на Државниот санитарен и здравствен инспекторат

Државниот санитарен и здравствен инспекторат ги има следните обврски:

- преку државните санитарни и здравствени инспектори од Одделението за граничен надзор, активностите на службена контрола при заминување и враќање од земји каде што има чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска, колера и маларија ги извршува на начин и по постапка предвидени со оперативните правила и постапки за санитарен и здравствен надзор над патници и превозни средства во меѓународниот сообраќај од Националниот акционен план за интегрирано гранично управување.
- по добивањето информации за движењето на заразните болести во светот од Министерството за здравство или за појава на нова непозната заразна болест, раководителот на Одделението за граничен надзор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат должен е навремено да го извести Министерство за внатрешни работи за постапување во нивна надлежност.
- при организирани патувања во земји, во кои постои ризик од наведените заразни болести, Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе обезбеди 24 часовни дежурства на граничните премини кои предходно ќе бидат определени за ваков тип патувања.
- државните санитарни и здравствени инспектори при извршувањето на службената контрола на граница должни се да постапуваат согласно Законот за санитарната и здравствената инспекција (Службен весник на Република Македонија бр.71/06) и Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен весник на Република Македонија бр. 66/04).
- на службена контрола на граница подлежат патниците, нивните предмети и превозните средства во меѓународниот патен сообраќај (патен, железнички, воздушен и воден).
- постапките и мерките коишто ги превземаат државните санитарни и здравствени инспектори над патниците и превозните средства при заминување и враќање од земји кои се на листата за заразни болести на Светска Здравствена Организација.

Член 6

Обврски на Министерство за внатрешни работи

Министерството за внатрешни работи ги има следните обврски:

- на лица кои патувале во земји кои се на листата на земји со белодробна чума, вирусни хеморагични трески, жолта треска, колера, маларија или други посебно опасни заразни болести, при враќањето во Република Македонија податоците од патната исправа да ги проследат до Министерство за здравство - Државниот санитарен и здравствен инспекторат.
- преку полициски службеници на граница должно е при појава на епидемии на заразна болест да ги спроведува времените мерки издадени од Владата на Република Македонија, а на санитарните и здравствени инспектори при извршување на службената работа од нивна надлежност да им овозможи увид во документацијата на патниците и превозните средства
- да ја спроведе Одлуката на Владата на Република Македонија за спречување на ширење на одредени заразни болести заради:
 - спроведување на мерки за одредени услови за патување и мерки и услови при враќање од држава каде што постои можност од заразување со посебно опасни заразни болести;
 - спроведување мерки за забрана на патување во држави каде што постои можност од заразување со посебно опасни заразни болести;
 - воспоставување посебен режим на движење;
 - забрани или ограничување на прометот на одделни видови стоки и производи;
 - други мерки пропишани со закон.
- да дава помош и подршка на државните санитарни и здравствени инспектори во случаи кога заболените лица од заразни болести не ги извршуваат одредените работи и упаства дадени од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, односно кога не се извршуваат наредбите за дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други санитарни и хигиенски мерки на транспортните средства како и нареди спроведување на други општи и посебни мерки согласно закон.

Член 7

Заеднички обврски

Договорните страни превземаат обврска да обезбедат взаемно достапни релевантни документи.

Договорните страни се обврзуваат редовно и брзо, меѓусебно да се известуваат во писмена форма, за донесувањето на пропис или упатство кои би влијаеле на понатамошната примена на овој Меморандум.

Договорните страни се обврзуваат редовно и брзо, меѓусебно да се известуваат во електронска форма и средства за телекомуникации кога информацијата бара брзо постапување во сите ситуации кои се споменати и наведени во член 5 и 6 од овој Меморандум.

Член 8 Обуки

Договорните страни ќе ја промовираат меѓу-министерската соработка со организирање на заеднички обуки.

Организирање на заеднички активности од доменот на воспоставените законски надлежности.

Член 9 Назначување на координатори за соработка

Заради следење на спроведувањето на одредбите од овој Меморандум, Договорните страни назначуваат координатори за соработка.

Покрај тоа, Договорните страни го доверуваат секојдневното спроведување на овој Меморандум на одговорните работници кои работат во подрачните одделенија.

Глава III: Завршни одредби

Член 10 Доверливост на податоците

Размена на класифицираните информации според овој Меморандум, Договорните страни ќе ја вршат согласно прописите за класифицирани податоци.

Личните податоци и информации што се однесуваат на патниците и транспортните средства во меѓународниот сообраќај ќе бидат заштитени согласно прописите за заштита на лични податоци и слободен пристап на информации од јавен карактер.

Во исклучителни случаи и следејќи ги специјалните барања од било кој од нив, договорните страни во согласност со законските и подзаконските акти взаемно ќе обезбедат компјутерски или друг пристап до податоците и до самата база на податоци за верификација и вкрстена проверка.

Пристапот и користењето на база на податоци во информатичкиот систем ќе биде регулиран согласно Меморандумот за соработка за пристап до Информатичкиот систем за интегрирано гранично.

Член 11 Изменување и дополнување на Меморандумот

1. Овој Меморандум може да се менува или дополнува само по взаемна писмена согласност на Договорните страни.

Член 12
Влегување во сила

Овој Меморандум влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Министер за здравство

Министер за внатрешни работи

.....

.....

Потпишано во Скопје на ден _____ 2007 година